

Службен весник

на Република Македонија

Број 199

31 октомври 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4469. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	4475. Одлука за отстапување на движни ствари – сувенири на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје	4
4470. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство - Клиника за уво, нос и грло	2	4476. Програма за изменување и дополнување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година.....	24
4471. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство - Клиника за очни болести.....	2	4477. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година.....	24
4472. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство - Клиника за неврологија	3	4478. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година.....	25
4473. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство - Клиника за дерматологија	3	4479. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	26
4474. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	3	Огласен дел.....	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4469.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – деловен простор кој се наоѓа на КП бр.4700 за КО Гостивар-1, ул. „Браќа Ѓиноски“, бр.17 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 01, кат ПР, број на посебен дел од зграда 20, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 39 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 01, кат ПР, број на посебен дел од зграда 20, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 04 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7260/1	Заменик на претседателот
26 октомври 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4470.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО - КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство -Клиника за уво, нос и грло му престанува користењето на недвижна ствар зграда бр.20, влез 001, кат 01, со внатрешна површина од 351 м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.18000, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7657/1	Заменик на претседателот
26 октомври 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4471.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО - КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство -Клиника за очни болести, му престанува користењето на недвижна ствар – зграда бр.20, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина од 391 м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.17966, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7657/2	Заменик на претседателот
26 октомври 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

4472.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО - КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство - Клиника за неврологија, му престанува користењето на недвижна ствар – зграда бр.19, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина од 332 м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.17999, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7657/3
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4473.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО - КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство -Клиника за дерматологија, му престанува користењето на недвижна ствар – зграда бр.19, влез 001, кат 01, со внатрешна површина од 340 м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.17965, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7657/4
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4474.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Државниот студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви согласно Одлуката за утврдување пописот за 2015 година донесена од Управниот одбор на Државниот студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола за усвојување на Извештаите за попис на средствата, побарувањата и обврските за 2015 година бр.02-37/2-5 од 8.2.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7803/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4475.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 23 став 5 и член 28 став 1 од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – СУВЕНИРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од Министерството за култура се отстапуваат движни ствари – сувенири на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје без надомест, за комерцијална продажба, и тоа:

Реден број	Опис	Количина (единечна мерка парче)
1	опис: снежна топка материјал: постамент од полирезин со аплицирана боја и стаклена топка димензија: висина 6см, другите димензии пропорционални мотив: Порта намена: декоративна	1000
2	опис: снежна топка материјал: постамент од полирезин со аплицирана боја и стаклена топка димензија: висина 6см, другите димензии пропорционални мотив: Споменик на Александар Македонски намена: декоративна	1000
3	опис: снежна топка материјал: постамент од полирезин со аплицирана боја и стаклена топка димензија: висина 6см, другите димензии пропорционални мотив: Галија во Вардар намена: декоративна	1000
4	опис: снежна топка материјал: постамент од полирезин со аплицирана боја и стаклена топка димензија: висина 6см, другите димензии пропорционални мотив: Стар театар намена: декоративна	1000
5	опис: снежна топка материјал: постамент од полирезин со аплицирана боја и стаклена топка димензија: висина 6см, другите димензии пропорционални мотив: Крстот на Водно и планината намена: декоративна	1000
6	опис: шах со полирезинска фигура материјал: фигури од полирезин со аплицирана боја, шаховска табла од дрво со потребни спојни елементи од метал димензија на табла: 40x30см димензија на фигури: висина 3,5/4см, другите димензии пропорционални мотив: мотиви од Македонија во античкиот период намена: декоративна	1000
7	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 7см висина, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран воин од фаланга намена: декоративна	1000
8	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 6см ширина, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирана Галија во Вардар намена: декоративна	1000

9	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 7см висина, другите димензии пропорционални мотив: Александар Македонски намена: декоративна	1000
10	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 7см висина, другите димензии пропорционални мотив: Филип Втори намена: декоративна	1000
11	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 7см висина, другите димензии пропорционални мотив: Гоце Делчев намена: декоративна	1000
12	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Панорамско тркало намена: декоративна	1000
13	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 7см висина, другите димензии пропорционални мотив: Тодор Александров намена: декоративна	1000
14	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Новата Универзална сала намена: декоративна	1000
15	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 7см висина, другите димензии пропорционални мотив: Типичен македонски војвода намена: декоративна	1000
16	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано Македонско село намена: декоративна	1000
17	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Македонска кука намена: декоративна	1000
18	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Галичка кука намена: декоративна	1000
19	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Охридска кука намена: декоративна	1000
20	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Беровска кука намена: декоративна	1000
21	опис: полирезинска фигура материјал: полирезин со аплицирана боја димензија: 5см висина, другите димензии пропорционални мотив: Прилепска кука намена: декоративна	1000

22	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Порта Македонија намена: декоративна	1000
23	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Споменик на Александар Македонски намена: декоративна	1000
24	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Композиција на градби од Скопје 2014 намена: декоративна	1000
25	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: И Лове МК намена: декоративна	1000
26	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: И Лове Скопје намена: декоративна	1000
27	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизирано знаме на МК намена: декоративна	1000
28	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизиран штит со сонце од фалангата намена: декоративна	1000
29	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Лик на Филип Втори намена: декоративна	1000
30	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизирана мапа на кралството на Александар Македонски намена: декоративна	1000
31	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизиран 2 Август 338 BC намена: декоративна	1000
32	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизиран 2 Август 1903 намена: декоративна	1000
33	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизирано ВМРО - 1893 намена: декоративна	1000
34	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизиран лав (ВМРО) намена: декоративна	1000

35	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Кокарда намена: декоративна	1000
36	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизиран Камен мост и мотиви од Скопје	1000
37	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизирано Македонско село намена: декоративна	1000
38	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизирана Галија во Вардар намена: декоративна	1000
39	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Стилизиран двокатен автобус намена: декоративна	1000
40	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: Композиција Мајка Тереза намена: декоративна	1000
41	опис: магнет материјал: полирезин димензија: 5см висина, 7см ширина мотив: панорамско тркало намена: декоративна	1000
42	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Скопје намена: декоративна	500
43	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Скопје – варијанта 2 намена: декоративна	500
44	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове МК намена: декоративна	500
45	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове МК – варијанта 2 намена: декоративна	500
46	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Охрид намена: декоративна	500
47	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Крушево намена: декоративна	500

48	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Дојран намена: декоративна	500
49	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Битола намена: декоративна	500
50	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: И Лове Берово намена: декоративна	500
51	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано знаме на МК намена: декоративна	500
52	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирана Porta Македонија намена: декоративна	500
53	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран споменик на Александар Македонски намена: декоративна	500
54	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано Скопје со сите градби намена: декоративна	500
55	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Крстот на Водно намена: декоративна	500
56	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран воин од фаланга намена: декоративна	500
57	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Лик на Филип Втори намена: декоративна	500
58	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Лик на Александар Македонски намена: декоративна	500
59	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Панорамско тркало намена: декоративна	500
60	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Цар Самоил на престолот намена: декоративна	500

61	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано ВМРО - 1893 намена: декоративна	500
62	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран симбол на лав намена: декоративна	500
63	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Кокарда намена: декоративна	500
64	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Мајка Тереза намена: декоративна	500
65	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано Скопско Кале намена: декоративна	500
66	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран Камен мост и мотиви од Скопје намена: декоративна	500
67	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано Македонско село намена: декоративна	500
68	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Македонска кука намена: декоративна	500
69	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирана Галија во Вардар намена: декоративна	500
70	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизирано Археолошки музеј намена: декоративна	500
71	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран двокатен автобус намена: декоративна	500
72	опис: привезок метален материјал: галванизиран метал со детали од аплицирана боја димензија: должина 10 см, другите димензии пропорционални мотив: Македонија Тимелесс намена: декоративна	500
73	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Македонско знаме намена: декоративна	500

74	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: И Лове МК намена: декоративна	500
75	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: И Лове Скопје намена: декоративна	500
76	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Лик на Александар Македонски намена: декоративна	500
77	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: ВМРО 1893 намена: декоративна	500
78	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Слобода или Смрт намена: декоративна	500
79	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Лав (ВМРО) намена: декоративна	500
80	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Револвер и кама врз Библија намена: декоративна	500
81	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Лик на Филип Втори намена: декоративна	500
82	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Porta Македонија намена: декоративна	500
83	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: монета од периодот на Александар Македонски намена: декоративна	500
84	опис: значка материјал: тело од галванизиран метал, со пеперутка затварач на игла димензија: дијаметар на глава 12мм, мотив: Археолошки музеј намена: декоративна	500
85	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: И Лове Скопје намена: употребна	200
86	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: И лове МК намена: употребна	200

87	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Старо Скопје намена: употребна	200
88	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Старо Скопје 2 намена: употребна	200
89	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Двокатен автобус намена: употребна	200
90	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Стилизиран споменик на Александар Македонски намена: употребна	200
91	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Стилизиран воин од фаланга намена: употребна	200
92	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Лик на Филип Втори намена: употребна	200
93	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Лик на Александар Македонски намена: употребна	200
94	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Битката на Александар со Дариј намена: употребна	200
95	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Кокарда намена: употребна	200
96	опис: слојувалка материјал: конзрук хартија и картонско пакување димензија: 50ц33 см мотив: Стилизиран симбол на лав (ВМРО) намена: употребна	200
97	опис: копчиња за кошула материјал: тело од галванизиран метал, картонско пакување димензија: дијаметар на глава 13мм, дебелина на глава 2мм, други димензии пропорционални мотив: Македонско знаме намена: употребна	500
98	опис: копчиња за кошула материјал: тело од галванизиран метал, картонско пакување димензија: дијаметар на глава 13мм, дебелина на глава 2мм, други димензии пропорционални мотив: И пове МК намена: употребна	400

99	опис: копчиња за кошула материјал: тело од галванизиран метал, картонско пакување димензија: дијаметар на глава 13мм, дебелина на глава 2мм, други димензии пропорционални мотив: Античка монета намена: употребна	400
100	опис: копчиња за кошула материјал: тело од галванизиран метал, картонско пакување димензија: дијаметар на глава 13мм, дебелина на глава 2мм, други димензии пропорционални мотив: Античка монета втора варијанта намена: употребна	400
101	опис: копчиња за кошула материјал: тело од галванизиран метал, картонско пакување димензија: дијаметар на глава 13мм, дебелина на глава 2мм, други димензии пропорционални мотив: Симбол на лав намена: употребна	400
102	опис: копчиња за кошула материјал: тело од галванизиран метал, картонско пакување димензија: дијаметар на глава 13мм, дебелина на глава 2мм, други димензии пропорционални мотив: ВМРО намена: употребна	400
103	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: И лове Скопје намена: употребна	500
104	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: И лове МК намена: употребна	500
105	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума-пластика со аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирано знаме на МК намена: употребна	500
106	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизиран споменик на Александар Македонски намена: употребна	500
107	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирано Скопје со сите градби намена: употребна	500
108	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Лик на Филип Втори намена: употребна	500
109	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Лик на Александар Македонски намена: употребна	500
110	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Битката на Александар со Дариј намена: употребна	500

111	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирана мапа на кралството на Александар Македонски намена: употребна	500
112	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизиран симбол на лав намена: употребна	500
113	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума-пластика со аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирано Вмро 1893 намена: употребна	500
114	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Кокарда намена: употребна	500
115	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Слобода или Смрт намена: употребна	500
116	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирано Скопско Кале намена: употребна	500
117	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизиран Камен мост и мотиви од Скопје намена: употребна	500
118	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирано Македонско село намена: употребна	500
119	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Македонско село намена: употребна	500
120	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизирана Галија во Вардар намена: употребна	500
121	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Стилизиран двокатен автобус намена: употребна	500
122	опис: подлога за компјутерско глумче материјал: гума со облога од пластика и аплициран принт димензија: 22см ширина, 17см висина мотив: Македонија Тимелес намена: употребна	500
123	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: И лове МК намена: употребна	1000

124	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: Македонско знаме намена: употребна	1000
125	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: Стилизиран лав (ВМРО) намена: употребна	1000
126	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: И лове Скопје со стилизиран дизајн на градбите од Скопје 2014 намена: употребна	1000
127	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: Старо Скопје намена: употребна	1000
128	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: Александар Македонски - графика намена: употребна	1000
129	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: Александар Македонски битката со Дариј намена: употребна	1000
130	опис: карти за играње материјал: карти од пластика со аплицирана боја, пакување картон со аплицирана боја димензија: 64мм ширина-89мм висина мотив: И лове Ск намена: употребна	1000
131	опис: будилник со електричен механизам на батерии материјал: метал со аплицирана боја димензија: висина 10см, другите димензии пропорционални мотив: И лове МК намена: употребна	300
132	опис: будилник со електричен механизам на батерии материјал: метал со аплицирана боја димензија: висина 10см, другите димензии пропорционални мотив: И лове Скопје намена: употребна	300
133	опис: будилник со електричен механизам на батерии материјал: метал со аплицирана боја димензија: висина 10см, другите димензии пропорционални мотив: И лове МК 2 намена: употребна	300
134	опис: будилник со електричен механизам на батерии материјал: метал со аплицирана боја димензија: висина 10см, другите димензии пропорционални мотив: И лове Скопје 2 намена: употребна	300
135	опис: будилник со електричен механизам на батерии материјал: метал со аплицирана боја димензија: висина 10см, другите димензии пропорционални мотив: Македонско знаме намена: употребна	300
136	опис: привезок мече материјал: текстил димензија: должина 11см, другите димензии пропорционални мотив: И лове МК намена: декоративна	300

137	опис: привезок мече материјал: текстил димензија: должина 11см, другите димензии пропорционални мотив: И лове МК 2 намена: декоративна	300
138	опис: привезок мече материјал: текстил димензија: должина 11см, другите димензии пропорционални мотив: И лове Скопје намена: декоративна	300
139	опис: привезок мече материјал: текстил димензија: должина 11см, другите димензии пропорционални мотив: Македонско знаме намена: декоративна	300
140	опис: привезок мече материјал: текстил димензија: должина 11см, другите димензии пропорционални мотив: Сонцето од Кутлеш намена: декоративна	300
141	опис: чадор материјал: водоотпорно платно со аплициран принт во боја,метален механизам ,гумен ракофат димензија: 30 см должина во затворена позиција, 80 см должина во отворена позиција, други мотив: Македонско знаме намена: употребна	200
142	опис: чадор материјал: водоотпорно платно со аплициран принт во боја,метален механизам ,гумен ракофат димензија: 30 см должина во затворена позиција, 80 см должина во отворена позиција, други димензии пропорционални мотив: И лове МК намена: употребна	200
143	опис: чадор материјал: водоотпорно платно со аплициран принт во боја,метален механизам ,гумен ракофат димензија: 30 см должина во затворена позиција, 80 см должина во отворена позиција, други димензии пропорционални мотив: И лове МК2 намена: употребна	200
144	опис: чадор материјал: водоотпорно платно со аплициран принт во боја,метален механизам ,гумен ракофат димензија: 30 см должина во затворена позиција, 80 см должина во отворена позиција, други димензии пропорционални мотив: И лове Скопје намена: употребна	200
145	опис: чадор материјал: водоотпорно платно со аплициран принт во боја,метален механизам ,гумен ракофат димензија: 30 см должина во затворена позиција, 80 см должина во отворена позиција, други димензии пропорционални мотив: И лове Скопје2 намена: употребна	200
146	опис: мече материјал: текстил димензија: висина 7см, другите димензии пропорционални мотив: И лове Скопје намена: декоративна	300
147	опис: мече материјал: текстил димензија: висина 7см, другите димензии пропорционални мотив: И лове МК намена: декоративна	300

148	опис: мече материјал: текстил димензија: висина 7см, другите димензии пропорционални мотив: И лове МК 2 намена: декоративна	300
149	опис: мече материјал: текстил димензија: висина 7см, другите димензии пропорционални мотив: Македонско знаме намена: декоративна	300
150	опис: мече материјал: текстил димензија: висина 7см, другите димензии пропорционални мотив: Стилизиран Лав (ВМРО) намена: декоративна	300
151	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове Скопје намена: употребна	150
152	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове Скопје 2 намена: употребна	150
153	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове МК намена: употребна	150
154	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове МК 2 намена: употребна	150
155	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове Охрид намена: употребна	150
156	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове Крушево намена: употребна	150
157	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове Дојран намена: употребна	150
158	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: И лове Битола намена: употребна	150
159	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано знаме на МК намена: употребна	150
160	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирана Porta Македонија намена: употребна	150

161	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано Скопје со сите градби намена: употребна	150
162	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Старо Скопје намена: употребна	150
163	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран споменик на Александар Македонски намена: употребна	150
164	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран воин од фаланга намена: употребна	150
165	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран штит со сонце од фалангата намена: употребна	150
166	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано кама и пиштол врз Библија намена: употребна	150
167	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Лик на Филип Втори намена: употребна	150
168	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Лик на Александар Македонски намена: употребна	150
169	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирана мапа на кралството на Александар Македонски намена: употребна	150
170	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Битката на Александар со Дариј намена: употребна	150
171	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Цар Самоил на престолот намена: употребна	150
172	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Јустинијан на престолот намена: употребна	150
173	опис: Шоља за чај материјал керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран 2 август 338 BC намена: употребна	150

174	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран 2 август 1903 намена: употребна	150
175	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран 2 август 1944 намена: употребна	150
176	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано ВМРО-1893 намена: употребна	150
177	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии мотив: Стилизирано основачите на ВМРО намена: употребна	150
178	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран лав, (ВМРО) намена: употребна	150
179	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Кокарда намена: употребна	150
180	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: 23 Октомври намена: употребна	150
181	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Македонски традиционален вез намена: употребна	150
182	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано Скопско Кале намена: употребна	150
183	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран Камен мост и мотиви од Скопје намена: употребна	150
184	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано Македонско село намена: употребна	150
185	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирана Галија во Вардар намена: употребна	150
186	опис: Шоља за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано Археолошки Музеј намена: употребна	150

187	опис: Шоѓа за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизирано мостови на Вардар намена: употребна	150
188	опис: Шоѓа за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Стилизиран двокатен автобус намена: употребна	150
189	опис: Шоѓа за чај материјал: керамика со аплициран принт во боја димензија: висина 10см, други димензии пропорционални мотив: Македонија Тимелесс намена: употребна	150
190	опис: знаменце материјал: платнено знаме со аплициран принт, пластичен сталаг димензија: сталаг со висина 35см, знаме 23см ширина и 12см висина мотив: знаме на Македонија намена: декоративна	500
191	опис: гумена антистрес топка материјал: гума со аплициран принт димензија: дијаметар 6см мотив: И лове МК намена: употребна	200
192	опис: гумена антистрес топка материјал: гума со аплициран принт димензија: дијаметар 6см мотив: И лове МК 2 намена: употребна	200
193	опис: гумена антистрес топка материјал: гума со аплициран принт димензија: дијаметар 6см мотив: И лове Скопје намена: употребна	200
194	опис: гумена антистрес топка материјал: гума со аплициран принт димензија: дијаметар 6см мотив: И лове Скопје 2 намена: употребна	200
195	опис: гумена антистрес топка материјал: гума со аплициран принт димензија: дијаметар 6см мотив: знаме на Македонија, намена: употребна	200
196	опис: торба материјал: гумена надворешност со аплициран принт, текстилна постава и метални елементи (нитни и патент) димензија: 37см должина, 28см висина, 12см ширина мотив: И лове МК намена: употребна	500
197	опис: торба материјал: гумена надворешност со аплициран принт, текстилна постава и метални елементи (нитни и патент) димензија: 37см должина, 28см висина, 12см ширина мотив: И лове Скопје намена: употребна	500
198	опис: торба материјал: гумена надворешност со аплициран принт, текстилна постава и метални елементи (нитни и патент) димензија: 37см должина, 28см висина, 12см ширина мотив: И лове МК2 намена: употребна	500
199	опис: торба материјал: гумена надворешност со аплициран принт, текстилна постава и метални елементи (нитни и патент) димензија: 37см должина, 28см висина, 12см ширина мотив: Македонско знаме намена: употребна	500

200	опис: торба материјал: гумена надворешност со аплициран принт, текстилна постава и метални елементи (нитни и патент) димензија: 37см должина, 28см висина, 12см ширина мотив: Porta Македонија намена: употребна	500
201	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове Скопје намена: декоративна	100
202	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове Скопје 2 намена: декоративна	100
203	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове МК намена: декоративна	100
204	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове МК 2 намена: декоративна	100
205	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове Охрид намена: декоративна	100
206	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове Крушево намена: декоративна	100
207	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове Дојран намена: декоративна	100
208	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: И лове Битола намена: декоративна	100
209	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизирано знаме на МК намена: декоративна	100
210	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизирана Porta Македонија намена: декоративна	100
211	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизиран споменик на Александар Македонски намена: декоративна	100
212	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизиран воин од фаланга намена: декоративна	100

213	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизиран штит со сонце од фалангата намена: декоративна	100
214	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизирано кама и пиштол врз Библија намена: декоративна	100
215	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Лик на Филип Втори намена: декоративна	100
216	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Лик на Александар Македонски намена: декоративна	100
217	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизиран лав намена: декоративна	100
218	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизиран 2 Август 338 BC намена: декоративна	100
219	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизиран 2 Август 1944 намена: декоративна	100
220	опис: беџ материјал: метал со аплициран принт во боја димензија: дијаметар 4см мотив: Стилизирано ВМРО - 1893 намена: декоративна	100
221	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: И лове Скопје намена: употребна	300
222	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: И лове Скопје-варијанта 2 намена: употребна	300
223	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: И лове МК намена: употребна	300
224	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: И лове МК -варијанта 2 намена: употребна	300
225	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизирано знаме на МК намена: употребна	300

226	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизирана Porta Македонија намена: употребна	300
227	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизиран споменик на Александар Македонски намена: употребна	300
228	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизирано Скопје со сите градби намена: употребна	300
229	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизиран воин од фаланга намена: употребна	300
230	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Лик на Александар Македонски намена: употребна	300
231	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизиран симбол на лав намена: употребна	300
232	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизирано ВМРО 1893 намена: употребна	300
233	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Слобода или Смрт намена: употребна	300
234	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Стилизиран двокатен автобус намена: употребна	300
235	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Битката на Александар со Дариј намена: употребна	300
236	опис: маска за мобилен телефон материјал: гума со аплициран принт во боја димензија: стандардна мотив: Македонски традиционален вез намена: употребна	300
237	опис: алка материјал: : гума со аплициран принт димензија: 1см ширина, дијаметар 7см мотив: И лове МК намена: употребна	200
238	опис: алка материјал: : гума со аплициран принт димензија: 1см ширина, дијаметар 7см мотив: И лове Скопје намена: употребна	200

239	опис: алка материјал: : гума со аплициран принт димензија: 1см ширина, дијаметар 7см мотив: И лове Охрид намена: употребна	200
240	опис: алка материјал: : гума со аплициран принт димензија: 1см ширина, дијаметар 7см мотив: Македонско знаме и натпис Македонија намена: употребна	200
241	опис: алка материјал: : гума со аплициран принт димензија: 1см ширина, дијаметар 7см мотив: ВМРО 1893 намена: употребна	200

Член 2

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7586/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4476.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.10.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА
ТУРИЗМОТ ЗА 2016 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16) во членот 1 во ставот 2 износот „205.950.000,00“ се заменува со износот „185.950.000,00“, а износот „158.490.000,00“ се заменува со износот „138.490.000,00“.

Член 2

Во членот 2, во точката а) во воведната реченица износот „48.250.000,00“ се заменува со износот „39.925.390,00“.

Во потточката 1 износот „5.000.000,00“ се заменува со износот „4.000.000,00“.

Во потточката 3 износот „4.500.000,00“ се заменува со износот „3.500.000,00“.

Во потточката 4 износот „13.000.000,00“ се заменува со износот „9.400.000,00“.

Потточката 6 се брише.

Во потточката 7 која станува потточка 6 износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „425.390,00“.

Во точката б) во воведната реченица износот „10.949.000,00“ се заменува со износот „14.273.610,00“.

По потточката 15 се додава нова потточка 16, која гласи:

„16. Проект „Поддршка на пет општини“ – предвидува изработка на печатен промотивен материјал за промоција на градовите Скопје, Битола, Охрид, Струга и Крушево со цел промоција на туристичките потенцијали на истите.“

Член 3

Во членот 3, износот „91.000.000,00“ се заменува со износот „76.000.000,00“.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7636/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4477.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16 и 90/16), во точката 1 табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на средни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2016 година	15.800.000
Средства за враќање на задржан депозит	700.000
Стручно - технички надзор при изградби, доградби, надградби на средни училишта	500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	3.000.000
ВКУПНО	20.000.000

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта“:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2016 година	16.400.000
Стручно - технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	600.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	1.000.000
ВКУПНО	18.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7801/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4478.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ- ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 2/16 и 90/16), во точката 1 табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на основни училишта (за започнати градби и нови градби, доградби и надградби во 2016 година)	113.783.000
Средства за враќање на задржан депозит	500.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на основни училишта	1.500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	5.200.000
СЕ ВКУПНО	120.983.000

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти (продолжување на започнати и отпочнување на нови реконструкции, санации и адаптации во 2016 година)	17.300.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	700.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	2.500.000
ВКУПНО	20.500.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7802/1 Заменик на претседателот
26 октомври 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 26,128

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 25,396

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 19,550

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 63,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 65,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 50,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 24,591

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,50	62,00	61,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,50	64,00	63,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	49,50	49,00	48,50
ЕЛ -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	38,00	37,50	37,00

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4479.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 26,763
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 28,440

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 21,957
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,975
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,215
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,191
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.11.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1906/1

31 октомври 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016199